

Broj 01 God. XXII 01 2019 . pri merokot e bespl aten

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



:

18 -

1.			2018	
	01.01.2018		31.12.2018	
1.....				3
2.				
	01.01.2018		31.12.2018	
(2).....				6
3.				
	01.01.2018	31.12.2018	3.....	8
4.			2019	11
5.				
				12
6.			-	
			-	
7.	. . .2274			13
			-	
8.	. . .1909/1			14
			-	
9.	. . .1909/1			14
			-	
			-	
10.	. . .1572			15
2018	01.01.2018	31.12.2018	” “	16
11.			” ”	16
				17
12.				17
13.				18

14.	18
15.	19
2019	19
16.	19
2019	19
17.	,
2018	24
18.	201925
1. /	27
2.	-
	28

: -

* * *

01.01.2018
(1).

31.12.2018

50 1 3
(
.05/02) 39 1
(
. 4/03, 8/06 9/10)

2

2018

31.12.2018

01.01.2018
(1).**3****2018****01.01.2018 31.12.2018 1**.08-159/1
01.02.2019

2018

01.01.2018

31.12.2018 1

30.01.2019

.08-159/2
01.02.2019 .

36 1 7
(
.05/02), 32 1

4

(“ . 61/04)
21
(. 4/03, 8/06
9/10),

30.01.2019 ,

2018**01.01.2018 31.12.2018 1****1**

2018

Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Василево за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2018 до 31.12.2018
Општина **Василево**

Извештаен период од 01.01.2018 до 31.12.2018 година

Датум на поднесување 15.01.2019 година

	Буџет		Самофинансирачки		Дотации		Доплати		Кредити		Вкупно		Останува за реализација
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	
ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВЕН ВЕЛАНС													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	71.836.048	37.805.813	5.330.000	3.199.856	64.550.000	63.871.004	11.423.693	5.389.259	7.700.000	7.630.975	160.839.741	117.896.907	42.942.834
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	52.387.000	36.077.786	5.300.000	3.199.856	64.450.000	62.372.618	1.500.000	790.691	0	0	123.637.000	102.440.951	21.196.049
КАПИТАЛЕН ВЕЛАНС													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	40.163.952	5.406.633	0	0	0	0	0	0	0	0	40.163.952	5.406.633	34.757.319
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	59.613.000	7.134.660	30.000	0	100.000	31.080	9.973.693	4.598.568	7.700.000	7.630.975	77.366.693	19.395.283	57.971.410
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	71.836.048	37.805.813	5.330.000	3.199.856	64.550.000	63.871.004	11.423.693	5.389.259	7.700.000	7.630.975	160.839.741	117.896.907	42.942.834
71 Даночни приходи	22.260.000	14.821.647	0	0	0	0	0	0	0	0	22.260.000	14.821.647	7.438.353
711 Данок од доход, добивка и од капитални добив	490.000	422.542	0	0	0	0	0	0	0	0	490.000	422.542	67.458
713 Данок на имот	7.650.000	4.296.660	0	0	0	0	0	0	0	0	7.650.000	4.296.660	3.353.340
717 Данок на специфични услуги	13.350.000	9.650.495	0	0	0	0	0	0	0	0	13.350.000	9.650.495	3.699.505
718 Такси за користење или дозволи за вршење на	770.000	451.950	0	0	0	0	0	0	0	0	770.000	451.950	318.050
72 Неданочни приходи	1.820.000	2.164.016	5.330.000	2.438.032	0	0	0	0	0	0	7.150.000	4.602.048	2.547.952
722 Такси и надоместоци	1.100.000	386.743	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	386.743	713.257
723 Административни такси и надоместоци	300.000	83.000	5.280.000	2.438.032	0	0	0	0	0	0	5.580.000	2.521.032	3.058.968
724 Други владини услуги	20.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	21.000	-1.000
725 Други неданочни услуги	400.000	1.673.273	50.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000	1.673.273	-1.223.273
74 Трансфери и доплати	47.756.048	20.820.150	0	761.824	64.550.000	63.871.004	11.423.693	5.389.259	0	0	123.729.741	90.842.237	32.887.504
741 Трансфери од други нивоа на власт	47.756.048	20.820.150	0	761.824	64.550.000	63.871.004	0	2.037	0	0	112.306.048	85.455.015	26.851.033
742 Доплати од странство	0	0	0	0	0	0	11.423.693	5.387.222	0	0	11.423.693	5.387.222	6.036.471
75 Домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	7.700.000	7.630.975	7.700.000	7.630.975	69.025
754 Домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	7.700.000	7.630.975	7.700.000	7.630.975	69.025
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ													
73 Капитални приходи	40.163.952	5.406.633	0	0	0	0	0	0	0	0	40.163.952	5.406.633	34.757.319
733 Продажба на земјините и невматријални вложува	40.163.952	5.406.633	0	0	0	0	0	0	0	0	40.163.952	5.406.633	34.757.319

	Буџет		Самодинамички		Дотации		Донации		Кредити		Вкупно		Остаток за реализација
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	
КУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	52.387.000	36.077.786	5.300.000	3.199.856	64.450.000	62.372.618	1.500.000	790.691	0	0	123.637.000	102.440.951	21.196.049
40 Плати и надоместоци	13.535.000	10.497.379	0	0	53.840.000	51.976.750	0	0	0	0	67.375.000	62.474.129	4.900.871
401 Основни плати	8.730.000	6.427.648	0	0	39.320.743	37.942.386	0	0	0	0	48.050.743	44.370.034	3.680.709
402 Придоноси за социјално осигурување	2.805.000	2.270.143	0	0	14.519.257	14.034.364	0	0	0	0	17.324.257	16.304.507	1.019.750
404 Надоместоци	2.000.000	1.799.588	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.799.588	200.412
42 Патни и дневни расходи	24.137.000	16.782.832	5.300.000	3.199.856	10.610.000	10.395.868	0	0	0	0	40.047.000	30.378.556	9.668.444
420 Патни и дневни расходи	190.000	49.295	40.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000	49.295	180.705
421 Комунални услуги, греење, комунал. транспорт	6.710.000	5.615.798	425.000	69.048	3.462.000	3.333.701	0	0	0	0	10.597.000	9.018.547	1.578.453
423 Материјали и ситен инвентар	3.485.000	1.768.605	1.715.000	837.726	1.775.000	1.742.218	0	0	0	0	6.975.000	4.348.549	2.626.451
424 Поправки и тековно одржување	2.176.000	6.042.392	190.000	64.915	844.000	839.699	0	0	0	0	8.210.000	6.947.006	1.262.994
425 Договорни услуги	3.631.000	1.100.553	1.235.000	699.446	4.256.000	4.250.446	0	0	0	0	9.122.000	6.050.445	3.071.555
426 Други тековни расходи	1.745.000	1.022.653	195.000	83.760	273.000	229.804	0	0	0	0	2.213.000	1.336.217	876.783
427 Прирезмени провотувања	1.200.000	1.183.536	1.500.000	1.444.961	0	0	0	0	0	0	2.700.000	2.628.497	71.503
45 Каматни плаќања	100.000	35.740	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	35.740	64.260
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	100.000	35.740	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	35.740	64.260
46 Субвенции и трансфери	5.785.000	3.661.490	0	0	0	0	1.500.000	790.691	0	0	7.285.000	4.452.181	2.832.819
461 Субвенции за јавни претпријатија	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
463 Трансфери до невладини организации	3.250.000	1.406.470	0	0	0	0	0	0	0	0	3.250.000	1.406.470	1.843.530
464 Разни трансфери	2.530.000	2.255.020	0	0	0	0	1.500.000	790.691	0	0	4.030.000	3.045.711	984.289
47 Социјални бенефиции	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
471 Социјални надоместоци	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
49 Отплата на главница	8.630.000	4.900.345	0	0	0	0	0	0	0	0	8.630.000	4.900.345	3.729.655
493 Отплата на главница до други нивоа на власт	8.630.000	4.900.345	0	0	0	0	0	0	0	0	8.630.000	4.900.345	3.729.655
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	59.613.000	7.134.660	30.000	0	100.000	31.080	9.923.693	4.598.568	7.700.000	7.630.975	77.366.693	19.395.283	57.971.410
48 Капитални расходи	59.613.000	7.134.660	30.000	0	100.000	31.080	9.923.693	4.598.568	7.700.000	7.630.975	77.366.693	19.395.283	57.971.410
480 Купување на опрема	360.000	66.900	30.000	0	100.000	31.080	0	0	0	0	490.000	97.980	392.020
482 Други градежни објекти	58.453.000	7.067.760	0	0	0	0	9.923.693	4.598.568	7.700.000	7.630.975	76.076.693	19.297.303	56.779.390
485 Влажувања и нефинансиски средства	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
486 Купување на возила	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000

Образложение

Градоначалник
Марјан Јанев

* * *

2

50 1 3
 (.05/02) 39 1
 . 4/03, 8/06 9/10)

31.12.2018

01.01.2018
2

3

01.01.2018

31.12.2018

2

.08-160/1
01.02.2019

31.12.2018

01.01.2018
2

30.01.2019

.08-160/2
01.02.2019 .

4

36 1 7
 (.05/02), 32 1

“ . 61/04)
 21
 (. 4/03, 8/06
 9/10),

30.01.2019 ,

01.01.2018

31.12.2018
(2)

1

01.01.2018

31.12.2018

2

Преглед на достасани ненамирани обврски

K2 за 01.01.2018 година до 31.12.2018

раздел	р/б	назив на буџетски корисник
70901	40800	Општина Василево

година	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно ненамирани обврски по
			утужени	неутужени	вкупно	
јануари			0		0	0
февруари			0		0	0
март			0		0	0
април			0		0	0
мај			0		0	0
јуни			0		0	0
јули	329.546	496.366	0	46.093.630	46.093.630	46.921.542
август	209.542	1.251.766	0	45.299.254	45.299.254	46.760.584
септември	147.050	190.542	0	45.960.162	45.960.162	46.297.734
октомври	1.429.854	1.870.135	0	45.893.368	45.893.368	49.193.377
ноември	5.436.112	1.776.631	0	47.893.725	47.893.725	55.210.668
декември	1.976.824	5.438.112	0	47.055.879	47.055.879	54.470.815

Образложение:

Општина Василево заклучно со 31.10.2018 година има вкупно доспезани а неплатени обврски на износ од 49.193.377 денари, од кои 1.429.854 се до 30 дена а 1.870.135 денара се до 60 дена. 1.870.135 се трошоци за изградба на улици во Седларци Нова Маала и Василево 111.278 денари се однесуваат за изработка и ажурирање на геодетски подлоги во КО Добранишци Навичино и Нова Маала, 638.394 денари се за косење и чистење на јавни површини, 972.850 се обврски за советници остатокот од обврските се стари обврски од изминатиот период.

Општина Василево заклучно со 30.11.2018 година има вкупно доспезани а неплатени обврски на износ од 55.210.668 денари, од кои 5.438.112 се до 30 дена а 1.776.631 денара се до 60 дена. 3.407.195 се за изградба на улици во Сушево Градешорци и Пиперево, 515.206 денари се однесуваат на изградба на фекална канализација во Пиперево, 90.388 денари се за изградба на атмосферска канализација и пропуст во Н.Маала, 571.663, се за косење јавни површини чистење одводни канали, 132.429 се за изработка на проекти, 1.119.710 се обврски за советници, остатокот од обврските се стари обврски од изминатиот период.

Општина Василево заклучно со 31.12.2018 година има вкупно доспезани а неплатени обврски на износ од 54.470.815 денари, од кои 1.976.824 се обврски до 30 дена 5.438.112 денари се до 60 дена. 125.452 денари се за материјал за улично осветлување, 778.140 се за косење јавни површини, чистење одводни канали, услуги за одржување на улично осветлување, 688.240 се трошоци за советници, остатокот од обврските се стари обврски од изминатиот период.

расходна ставка	Вкупно ненамирани обврски по ставки
404	688.240
420	
421	1.971.461
423	1.201.100
424	6.700.856
425	1.393.826
426	1.526.300
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	40.966.930
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Вкупно	54.470.815,00

Овластено лице (име, дат и потпис):

* * *

				01.01.2018	31.12.2018
50	1	3		3.	
	(
.05/02)	39	1			2
	(
. 4/03,	8/06	9/10)			

		01.01.2018
31.12.2018	3.	
		3

01.01.2018	31.12.2018
	3.

.08-161/1
01.02.2019

	01.01.2018
31.12.2018	3
	,
30.01.2019	.
.08-161/1	
01.02.2019	

	36	1	7
	(
.05/02),	32	1	
4			
“	“ . 61/04)		
21			
(. 4/03, 8/06		
9/10),			
30.01.2019	,		

01.01.2018	31.12.2018
	3.
	1

Образец К3

Квартален извештај за промените на состојбата на севкое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општината

Општина: **ОПШТИНА ВАСИЛЕВО**
 Извештаен период: од **01.01.2019** година до **31.12.2019** година
 Датум на поднесување извештајот: **15.01.2019**

Делс и општината

(во еврованска валута)

Реден број	Ознака на кредит	Име на кредит и валута	Заводска	Организациска	Ниво	вкупна стапка %	Рок на отплата	Грејс период	Вид на вклучени трансакции (во еврованска валута)	Карактер на кредит	Периодичност на отплата*	Датум на отплата во главницата		Датум на отплата на камата		Доставена обврска (во еврованска валута)		Датум на доспелост на обврската		Платена обврска (во еврованска валута)		Датум на отплата на обврската		Доставена вклучена обврска (во еврованска валута)		Состојба на делс за извештајниот период**			
												Пре	Последно	Пре	Последно	Главница	Камата	Пре	Последно	Главница	Камата	Пре	Последно	Пре	Последно	Пре	Последно		
1	0000-MB	Кредит за кредит	М	М	МКП	24.700.000	2%	03.01.2019	03.01.2019	ДЛ	II	15.01.2019	31.12.2019	15.01.2019	31.12.2019	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0010-MB	Кредит за кредит	М	М	МКП	10.000.000	2%	03.01.2019	03.01.2019	ДЛ	II	15.01.2019	31.12.2019	15.01.2019	31.12.2019	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													

Забелешки

Делс и ЈП основани од општината

(во еврованска валута)

Реден број	Ознака на кредит	Име на кредит и валута	Заводска	Организациска	Ниво	вкупна стапка %	Рок на отплата	Грејс период	Вид на вклучени трансакции (во еврованска валута)	Карактер на кредит	Периодичност на отплата*	Датум на отплата во главницата		Датум на отплата на камата		Доставена обврска (во еврованска валута)		Датум на доспелост на обврската		Платена обврска (во еврованска валута)		Датум на отплата на обврската		Доставена вклучена обврска (во еврованска валута)		Состојба на делс за извештајниот период**		Застопареност (показ на ЈП)	
												Пре	Последно	Пре	Последно	Главница	Камата	Пре	Последно	Пре	Последно	Пре	Последно	Пре	Последно	Пре	Последно		
1																													

Забелешки

Делс за извештај
 Име и презиме и место/индекс број: Габријела Раѓановска 056/754-444

Доставено име (името и адреса): _____

* а) месечно; б) квартално; в) полугодично; г) годишно; д) друго.
 ** Податоците се објавуваат во главницата на делс

50	1	3
	(
.05/02)	39	1
	(
. 4/03, 8/06		9/10)

2019

2019 ,

30.01.2019 .

. 08-162/2
01.02.2019

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр.5/2002), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр.61/04, бр.96/04, бр.67/07, бр.156/09, бр.47/11 и 192/15) и член 68 од Статутот на Општина Василево ("Службен гласник на Општина Василево бр.04/03,08/06 и 09/10"), Советот на општина Василево на 18-та седница одржана на 30.01.2019 година донесе:

ОДЛУКА

За проширување на средства на Буџетот на Општина Василево за 2019 година.

Член 1

Со оваа одлука се врши проширување на средства на Буџетот на Општина Василево за 2019 година на следниот начин:

Програма Потстанка	САМОФИНАНСИРАЊЕ	ДОТАЦИИ	ДОНАЦИИ	КРЕДИТИ
-----------------------	-----------------	---------	---------	---------

Се зголемуваат приходите на следните потставки:

741114 Пренесен вишок на приходите претходни години	2.733.968			
	<u>2.733.968</u>			

и се распоредуваат на следните расходни потставки:

N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

421110 Електрична енергија	0	100.000	0	0
421120 Дрва	0	100.000	0	0
421290 Други материјали за греење	0	300.000	0	0
423810 Ситен инвентар	0	30.000	0	0
424210 Одржување згради	0	100.000	0	0
424420 Поправака и одрж на хардвер и софтвер	0	35.802	0	0
425490 Други здравствени услуги		40.000	0	0
425760 Превозни услуги во образованието	0	180.206	0	0
V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ				
421110 Електрична енергија	0	30.000	0	0
421120 Водопод и канализација	0	20.000	0	0
421240 Течна горива	0	100.000	0	0
423110 Канцелариски материјал	0	50.000	0	0
423410 Прехранбени производи и пијалаци	0	1.197.960	0	0
423710 Средства за одржување хигиена	0	50.000	0	0
423810 Ситен инвентар	0	100.000	0	0
423990 Други материјали	0	100.000	0	0
424210 Одржување на згради	0	20.000	0	0
424430 Поправака и одржување на опрема	0	30.000	0	0
425490 Други здравствени услуги	0	50.000	0	0
425970 Консултантски услуги	0	50.000	0	0
426310 Семинари и конференции	0	20.000	0	0
426410 Објавување огласи	0	10.000	0	0
426090 Други оперативни расходи	0	20.000	0	0
	0	<u>2.733.968</u>	0	0

Претседател на совет на
Општина Василево
Крсте Панев

.08-162/1
01.02.2019

50 1 3
 (.05/02) 39 1
 (. 4/03, 8/06 9/10)

2

1

3

2

4

30.01.2019

.08-163/2
01.02.2019

.08-163/1
01.02.2019

50 1 3

36 1 15
 (.05/02) 21
 (. 4/03, 8/06 9/10),

(.05/02) 39 1
 (. 4/03, 8/06 9/10)

30.01.2019

1

. . . .2274

31.12.2018

. . .2274

30.01.2019

“ . ”

.08-164/2
01.02.2019

.08-164/1
01.02.2019

50 1 3

36 1 15
(
.05/02) 21 1
(
. 4/03, 8/06 9/10),
4 1

(
.05/02) 39 1
(
. 4/03, 8/06 9/10)

(,,
“ 23/11, 54/11, 155/12,
53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15,
129/15, 217/15, 31/16 190/17), 2

(“
“ .56/11, 162/12,
95/13, 109/14 64/15),

. . .1909/1

30.01.2019

. . .1909/1

30.01.2019

. . .2274

1

.08-165/2
01.02.2019

36 1 15
(
.05/02) 21 1
(
. 4/03, 8/06 9/10),
4 1

- . . .2274

2

(,,

“ 23/11, 54/11, 155/12,
53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15,
129/15, 217/15, 31/16 190/17), 2

. . .1909/1

-

95/13, 109/14 64/15),
“ .56/11, 162/12,

30.01.2019 ,

. . .1909/1

30.01.2019 .

.08-166/2
01.02.2019

. . .1909/1

1

36 1 15

(
.05/02) 21 1

(
. 4/03, 8/06 9/10),
4 1

. . .1909/1

(,

“ 23/11, 54/11, 155/12,
53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15,
129/15, 217/15, 31/16 190/17), 2

.19.

2

(“

“ .56/11, 162/12,
95/13, 109/14 64/15),

30.01.2019 ,

.08-165/1
01.02.2019

50 1 3

(
.05/02) 39 1

. . .1909/1

(
. 4/03, 8/06 9/10)

1

-

. . .1909/1

129/15, 217/15, 31/16 190/17), 2

. . . .46.

2

(“ “ .56/11, 162/12, 95/13, 109/14 64/15),

“ . ”

30.01.2019 ,

.08-166/1
01.02.2019

50 1 3

. . .1572

.05/02) 39 (1

1

. 4/03, 8/06 (9/10)

. . .1572

-

.81.

. . .1572

2

“ . ”

.08-167/1
01.02.2019

. . .1572

30.01.2019 .

.08-167/2
01.02.2019

50 1 3

.05/02) 39 (1

. 4/03, 8/06 (9/10)

36 1 15

.05/02) 21 (1

. 4/03, 8/06 (9/10),
4 1

” “ 2018
01.01.2018 31.12.2018

(, “ 23/11, 54/11, 155/12,
53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15,

.05/02) 39 1
(
. 4/03, 8/06 9/10)

01.01.2018 2018 ” “
31.12.2018
30.01.2019

. 08-168/2
01.02.2019

” ”

36 1 9
(
.05/02), 5

” ”

“ . 64/18) (“ 21
(
. 4/03, 8/06 9/10),

30.01.2019

30.01.2019 ,

. 08-169/2
01.02.2019

2018 ” “
01.01.2018
31.12.2018

1

36 1

“ . 5/02), (,, 21 1

(,,

“ 04/03, 08/06
09/10), 11 6

2018 ” “ 01.01.2018
31.12.2018

2

(,,
38/96, 6/2002, 40/2003,
49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12,
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 64/18)

30.01.2019

01.01.2018 2018 ” “
31.12.2018
3

” ”

. 08-168/1
01.02.2019

1

50 1 3
(

” ”

5.000
.80.

2

2

1

.80

.08-169/1
01.02.2019

3

2019

4

50 1 3
(
.05/02) 39 1
(
. 4/03, 8/06 9/10)

”
“.

.08-170/1
01.02.2019

50 1 3
(
.05/02) 39 1
(
. 4/03, 8/06 9/10)

30.01.2019

.08-170/2
01.02.2019

36 1 1
(
.05/02) 21 1
(
. 4/03, 8/06

30.01.2019

43
(
9/10),
30.01.2019

.08-171/2
01.02.2019

1

36 1 1
(
.05/02) 21 1

43

(. 4/03, 8/06
9/10),
30.01.2019 ,

.08-172/2
01.02.2019

36 1 1
(.05/02) 21 1
43
(. 4/03, 8/06
9/10),
30.01.2019 ,

1
9.000
2
1
3
2019
4
30.000
2
1

.08-171/1
01.02.2019

50 1 3
(
.05/02) 39 1
(
. 4/03, 8/06 9/10)

.08-172/1
01.02.2019

50 1 3
(
.05/02) 39 1
(
. 4/03, 8/06 9/10)

30.01.2019

2019

50 1 3
(
.05/02) 39 1
(
. 4/03, 8/06 9/10)

2019

30.01.2019

. 08-173/2
01.02.2019

2019

88 (2)

(,,
“ .27/14, 199/14, 48/15,154/1,
5/16, 80/16,127/16,142/16,2/17 11/18),

2019

30.01.2019

. 08-174/2
01.02.2019

2019

36

1

” . 5/02) (,, 21
“ . 4/03, 8/06 9/10),
(,,

76,80

77,24

30.01.2019

2019

01.01.2019

31.08.2019

01.09.2019

31.12.2019

81,10

2

2019

“ ”

. 08-173/1
01.02.2019

.17/2011)

(. . . .
“ ” ,

:
 , 07-133 01.08.1997 ,
 ,
 . 02-2876/1 23.06.1971 ,
 ,
 . 02-867/1
 31.12.1987 ,
 ,
 ,
 .
 ,
 .
 . 07-1602/1 06.11.2006 ,
 ,
 386, ,
 .
 ,
 ,
 .
 ,
 .
 ,
 .
 :
 , , , , ,
 , , , , ,
 , , , , ,
 , , , , ,
 (,) ,
 ,
 . 07-333/1 02.06.1999
 -
 , 07-683/2 15.12.1988
 ,
 .07-374/1
 14.07.2000 ,

2.

()

-

-

,

()

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()

()

--

/

,

/

.

()

()

--

()

()

--

/

,

/

.

()

()

()

()

3.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()
 - , ,
 2018 ,
 1. : , 30.01.2019
 ,
 .08-175/2
 01.02.2019
 2. ;
 3. ;

 4. ; 36 1 7
 , (21 1
 .05/02)
 31 (. 4/03, 8/06
 (9/10),
 7. 30.01.2019 ,
 - ,
 - ,
 - ,

2018

1

.08-174/1
 01.02.2019

2018

2

50 1 3
 (39 1
 .05/02)
 (9/10)
 . 4/03, 8/06

.08-175/1
 01.02.2019

2018

50 1 3
 (39 1
 .05/02)
 (9/10)
 . 4/03, 8/06

2.

2018

:

2019

3.

2019

:

4.

30.01.2019

.08-176/2
01.02.2019

2018

:

5.

6.

2018

:

36
” . 5/02) („ 21
“ . 4/03, 8/06 9/10),
30.01.2019
:

7.

2018

:

2019

8.

” ” - 2018

:

9.

“ 2018 ”

:

10.

” 2018 “

:

11.

” “,

2018

:

” “,

12.

2019

:

1.

2018

:

.

- | | | | |
|-------------|------------|------|--------|
| 1. | 2019 . | 13. | , , |
| : | | 2020 | . |
| 2. | “ ” | 14. | 2020 |
| 2018/2019 | . | : | |
| 3. | ” ” | 15. | 2020 |
| ” 2018/2019 | “ , .. “ , | : | |
| : | ” | 16. | 2020 |
| 4. | “ ” | : | |
| 2018/2019 | . | 17. | 2020 |
| : | ” “ | : | |
| 5. | - “ ” | 18. | 2020 |
| 2019/2020 | . | : | |
| 6. | - ” ” | 19. | 2020 , |
| ” 2019/2020 | “ , . “ , | : | |
| : | ” | 20. | 2020 |
| 7. | - “ ” | : | |
| ” 2019/2020 | . | 21. | 2020 |
| : | ” “ | : | |
| 8. | 2020 “ ” - | 22. | 2020 |
| : | ” ” . | : | |
| 9. | 2019 | 23. | 2020 |
| : | | : | |
| 10. | 2020 | | |
| : | | | |
| 11. | 2020. | | |
| : | | | |
| 12. | 2020 | | |
| : | | | |
| : | | | |

24. 38 ,
 (,, “ .04/03,08/06 09/10),
 2019-2020 : 11
 25. 2020 (,, “ . 1/14)
 : 14
 26. , ,
 2020 . (“ .99/14),
 :
 27. -
 2020 .
 :
 28. - /
 2020
 : 1.
 29. - 2019 : /
 2020 - , ,
 : - , ,
 30. - , ,
 : - , ,
 2020 . - , ,
 :
 31. -
 2020 . 2.
 : ,
 - ” “ .
 2019
 . 03-2/1
 03.01.2019
 . 08-176/1
 01.02.2019

50 63

” .5/02), 53 (,, 3

50

” .04/03,08/06 09/10)

(,, “ .5/02),

:

1.

2.

3.

126

(. 23/13,
12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15,
192/15, 27/16, 163/17 21/18),

a

:

.09-134/1
28.01.2019
